



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Адреса на клиент:	01
Рок на членство:	ТРАЈНО
06.01.2026	ГД

[Signature]

01.30.32.УП.060.01

**УПАТСТВО
ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ПОСТАПКА НА ДЕКЛАРИРАЊЕ
НА ТРОШОЦИ КОИ ЈА СОЧИНУВААТ ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ
НА СТОКАТА ПРИ УВОЗ**



Упатство за поедноставена постапка на декларирање на трошоци кои ја сочинуваат
царинската вредност на стоката при увоз

01.30.32.УП.060.01

Историја на документ

Издание	Датум на издание	Опис	Направени промени	
			Опис на промената	Променети страници/ точки/глави
1	2	3	4	5
01		Прво издание	/	/
	09-01-2026			



Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Царинската управа („Сл. весник на РМ“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 151/17, 120/18, 248/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.122/21), директорот на Царинската управа донесе

УПАТСТВО ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ПОСТАПКА НА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ КОИ ЈА СОЧИНУВААТ ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА СТОКАТА ПРИ УВОЗ

I. Општи одредби

1. Со ова Упатство се уредува начинот и постапката која ја спроведуваат организационите единици на Царинската управа на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Царинска управа) при одобрување на поедноставено декларирање на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз.
2. Правен основ за утврдување на царинската вредност на стока при увоз е:
 - член 27 до 46 од Царинскиот закон (во понатамошниот текст: ЦЗ)¹,
 - член 61 до 93 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (во понатамошниот текст: УСЦЗ)² и
 - одредбите на Договорот за примена на член 7 од Општиот договор за царини и трговија³ (GATT) од 1994 година и член 7 од Општиот договор за царини и трговија (GATT) од 1994 година (во понатамошниот текст: GATT).
3. Примарен метод за утврдување на царинската вредност на стоката е методот на трансакциска вредност пропишан со член 28 од ЦЗ, кој се темели на вистински платената цена или цената која треба да се плати за стоката која се увезува, а кон која се додаваат или не се вклучуваат трошоците пропишани со членовите 35 и 36 од ЦЗ.

¹ Царинскиот закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

² Уредбата за спроведување на Царинскиот закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавена во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

³ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), претставува мултилатерален договор меѓу држави потписнички, чија основна цел е промоција на меѓународна трговија со редуцирање и елиминирање на трговските бариери, како што се намалувања на царинските стапки и други ограничувања, врз основа на реципроцитет



II. Постапување во случаите кога во моментот на пуштање на стоката во слободен промет не се познати сите трошоци кои се вклучуваат во царинската вредност

II.1. Поедноставена постапка согласно член 88 став (1) под а) од ЦЗ (царинската декларација не ги содржи сите предвидени податоци или не се приложени сите потребни документи)

4. Во случаите кога во моментот на пуштање на стоката во слободен промет не е познат износот кој треба да се додаде или да не се вклучи на вистински платената цена или цената која треба да се плати за трошоците од член 35 и 36 од ЦЗ, декларантот мора да поснесе непотполна царинска декларација согласно член 88 став (1) под а) од ЦЗ, односно да ги декларира податоците со кои располага во моментот на царинење.
5. Согласно член 173 став (3) од УСЦЗ, кога декларацијата содржи привремен податок за вредноста, царинскиот орган веднаш го запишува во евиденцијата износот на давачки утврден врз основа на тој податок и може да бара поднесување на гаранција доволна да се покрие разликата помеѓу тој износ и износот кој можеби конечно би требало да се плати за стоката.
6. Во рокот пропишан со член 172 став (1) од УСЦЗ декларантот е должен да поднесе дополнителна декларација која ги содржи сите потребни податоци и документи, со тоа што во случај кога податоците кои недостасуваат или документите кои треба да се достават се однесуваат на царинска вредност, царинскиот орган може, кога тоа е нужно, да определи подолг рок или да го продолжи рокот, но вкупно дозволеният рок не може да биде подолг од 4 месеци од денот на прифаќање на декларацијата.
7. Во случаите кога во моментот на пуштање на стоката во слободен промет, не настанала обврска на декларантот да плати на продавачот или на трето лице одреден трошок (на пример: лиценца) и кога не го знае износот на тој трошок бидејќи истиот се пресметува подоцна (на пример: како % од продажната цена на домашниот пазар), обврската за пријавување на дополнителниот трошок настанува откако ќе настане обврската за пресметка и плаќање на продавачот или на трето лице.
8. Во пракса, при декларирање на трошоците кои се вклучуваат во царинската вредност со непотполна декларација се појавуваат различни ситуации, како на



пример: долг период додека стоката се продаде и настане обврска за плаќање на трошокот, голем број на производи кои се пуштени во слободен промет со една декларација и согласно на тоа долг период или многу измени на декларацијата, несразмерно високи трошоци и сл.

9. За да се избегнат вакви ситуации, членот 76 од УСЦЗ предвидува можност за поедноставено декларирање на трошоците во случаите кога одредени елементи кои се вклучуваат во царинската вредност, односно се додаваат на вистински платената цена или цената која треба да се плати, не се познати во моментот на царинење, односно во моментот на настанување на царински долг.
10. Во овие случаи, Централната управа на Царинската управа, а по претходно поднесено барање од декларантот, може да одобри примена на соодветни и специфични критериуми, а царинската декларација која содржи такви елементи ќе се смета за конечна.

II.2. Поедноставено декларирање на трошоците согласно член 76 од УСЦЗ

11. Членот 76 од УСЦЗ, предвидува дека на барање на засегнатото лице, царинскиот орган може да одобри:
 - по исклучок на одредбите на член 35 став (2) од Царинскиот закон, одредени елементи кои треба да бидат додадени на вистински платената цена или цената која треба да се плати, иако не се мерливи во времето на настанување на царинскиот долг да бидат утврдени врз основа на соодветни и специфични критериуми;
 - по исклучок на одредбите на член 36 од Царинскиот закон, одредени оптоварувања, кои не се вклучуваат во царинската вредност во случај кога нивниот износ не е искажан посебно во времето на настанување на царинскиот долг, да бидат утврдени врз основа на соодветни и специфични критериуми.
12. Централната управа на Царинската управа дава одобрение за поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката, по поднесено барање од декларантот, доколку се исполнети следните услови:
 - примената на поедноставена постапка со непотполна декларација би создала несразмерни административни трошоци,
 - износот на давачки кои ќе се наплатат во периодот опфатен со одобрението, нема да биде понизок од износот кој би се наплатил во отсуство на такво одобрение,



- нема да бидат нарушени условите за пазарно натпреварување помеѓу субјектите.

13. Исто така, подносителот на барањето треба да ги исполнува следните услови:

- не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економската дејност (член 6-б став (1) под а) од ЦЗ),
- барателот води сметководствен систем кој соодветствува со општо прифатените сметководствени принципи кои се применуваат во Република Северна Македонија, кој овозможува спроведување на царинска контрола заснована на ревизија и води историски податоци кои овозможуваат ревизорска трага од моментот кога тие податоци се внесени во евиденцијата (член 10-б став (1) под а) од УСЦЗ) и
- барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и е погодна за управувањето со движењето на стока, и има внатрешни контроли соодветни за спречување, откривање и исправка на грешки и спречување и откривање на нелегални и неправилни трансакции (член 10-б став (1) под б) од УСЦЗ).

14. Доколку се исполнети условите од точка 12 и 13 од ова Упатство, на барање на декларантот, Централната управа на Царинската управа може да одобри примена на соодветни и специфични критериуми, односно проценети вредности, а царинската декларација која содржи такви проценети вредности ќе се смета за конечна.

III. Поднесување на барање за одобрение за поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката

15. За поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката, Централната управа на Царинската управа дава одобрение, а по поднесено барање на образец 01.30.32.УП.060.01-ОБ.01.01 даден во Прилог 1 на ова Упатство.

16. Кон барањето, подносителот ги приложува сите потребни документи (комерцијални и сметководствени), а кои се однесуваат на купопродажбата која служила за утврдување на царинската вредност поврзана со барањето (на пример: договори за купопродажба, договори за лиценца, договори за трошоци на превозот, податоци од сметководството и сл.).



17. Подносителот, исто така, поднесува и предложена пресметка на просечната висина на трошокот изразен како процент од вистински платената цена за стоката за претходен репрезентативен период, земајќи го превид договорениот процент или фиксен износ по единица мера, како и методот според кој е пресметан просечниот процент.

IV. Постапување по поднесеното барање од страна на Централната управа на Царинската управа

18. Службата за потекло и царинска вредност на стока ги проверува условите за прифаќање на поднесеното барање во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.
19. Услови за прифаќање на барањето се следните:
- Барањето ги содржи сите потребни информации,
 - Подносителот на барањето е регистриран во царинското подрачје,
 - Има деловен настан во царинското подрачје,
 - Барањето е поднесено до надлежен орган,
 - Иста одлука во минатата година не е поништена или отповикана.
20. Доколку барањето ги содржи сите потребни информации за носење на одлука, истото се прифаќа. Ако барањето не ги содржи сите потребни информации и податоци и не се приложени сите потребни документи, Службата за потекло и царинска вредност на стока од подносителот на барањето ќе побара истото да се дополни во определен рок. Доколку подносителот не го дополни барањето во определениот рок, Централната управа на Царинската управа носи одлука за одбивање на барањето.
21. По прием на комплетно барање, Службата за потекло и царинска вредност на стока утврдува дали подносителот на барањето ги исполнува условите од точки 12 и 13 на ова Упатство.
22. Доколку е потребно, Службата за потекло и царинска вредност може да побара од Одделението за контрола на трговски друштва, да изврши дополнителна проверка на трговските, сметководствените и останатите исправи согласно член 90 од ЦЗ, а со цел проверка на предложената методологија за поедноставено утврдување и износот на трошоците од член 35 и 36 од ЦЗ, во просториите на подносителот на барањето.



23. Во текот на дополнителната проверка, Службата за потекло и царинска вредност на стока во соработка со Одделението за контрола на трговски друштва ја утврдува природата на трошоците од член 35 и 36 од ЦЗ, како и тоа дали истите треба да се додадат или да не се вклучат во царинската вредност. Во овој случај важно е да се утврди дали се додава или не се вклучува вкупниот износ или само дел од него, односно дали се зголемува/намалува вистински платената цена или цената која треба да се плати за стоката.
24. Со дополнителната проверка понатаму треба да се провери и проценетиот износ (како процент од вистински платената цена или цената која треба да се плати), кој ќе се додаде или нема да се вклучи во вистински платената цена или цената која треба да се плати. Проценетиот износ треба да биде утврден врз основа на податоци кои се однесуваат на репрезентативен период на увозот на стока и износот на трошокот кој е платен во тој период. При утврдување на просечниот податок врз основа на претходен репрезентативен период, истиот ќе се утврди од случај до случај, под услов репрезентативниот период да е доволно долг да врз основа на истиот може да се утврди просечниот процент кој ќе биде соодветно мерило за вкупниот износ кој е потребно да се додаде или да не се вклучи при утврдување на царинската вредност.
25. Доколку таквите податоци не се достапни, не е можно да се примени поедноставена постапка на декларирање на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз. Предметниот процент се усогласува со подносителот на барањето, односно подносителот на барањето мора да биде согласен со тоа. Доколку не се усогласи просечниот податок, нема да биде дадена одлука, туку декларантот мора да ги декларира податоците со непотполна царинска декларација.

Пример:

Увозникот купува стока од продавачот П од Кина, лиценцата за трговски знак ја плаќа во износ од 5% од нето продажната цена во РС Македонија и тоа на носителот на заштитниот знак во САД. Увозникот се јавува со цел утврдување на просечниот податок кој би се вклучувал во царинската вредност при пуштање на стоката во слободен промет. Ова од причина што износот на лиценцата се утврдува како процент од нето продажната цена. Бидејќи се работи за голем број на артикли кои не се продаваат групно, туку поединечно во продавници за малопродажба, доколку декларантот нема можност за поедноставено декларирање на трошоците, истиот е обврзан по продажба на производите да ја пресмета лиценцата, и по плаќање на лиценцата на



носителот на лиценцата (месечно) привремените податоци во декларацијата да ги замени со конечни. Бидејќи се работи за голем број на царински декларации и голем број на наименуванија, истото претставува дополнителни финансиски средства за евиденција и водење и значително го комплицира работењето. Поради тоа, Централната управа на Царинската управа, Сектор за царински систем, Одделение за царинска тарифа, потекло и царинска вредност на стока, Служба за потекло и царинска вредност на стока, по барање и со согласност на декларантот, а врз основа на претходен репрезентативен период од една година, утврдил дека 5% од нето продажната цена може да се споредат со 7% од набавната цена. Истото е утврдено врз основа на предлог од декларантот и со одлуката истото е предвидено. При следните увози, декларантот во царинската вредност ќе вклучува и 7% од нето набавната цена согласно обврската кон носителот на лиценцата. Бидејќи предметниот процент е взаемно усогласен помеѓу Царинската управа и увозникот, овие податоци се конечни, декларацијата е конечно завршена и Царинската управа нема дополнително да ги проверува околностите, односно конкретните плаќања спрема носителот на правото и вклучување на истите во царинската вредност, освен во случаите предвидени со член 90 од Царинскиот закон.

V. Носење на одлука за поедноставено утврдување на елементите кои сочинуваат составен дел на царинската вредност

26. Централната управа на Царинската управа го дава бараното Одобрение за поедноставена постапка на декларирање на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз, доколку се утврди дека се исполнети сите предвидени услови.
27. Одобрение за поедноставена постапка на декларирање на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз се дава во рок од 30 дена од денот на приемот на комплетното барање на образец 01.30.32.УП.060.01-05.02.01 даден во прилог 2 на ова Упатство.
28. Предметната одлука може да се даде без ограничување на рокот на важност. Независно од рокот, имателот на одобрението се обврзува за секоја измена поврзана со предметниот договор и обврската која има влијание на конкретните трошоци, писмено да ја извести Централната управа на Царинската управа (Служба за потекло и царинска вредност на стока).



29. Во случај кога не се исполнети условите за давање на одобрение, Централната управа на Царинската управа ќе донесе одлука за одбивање на поднесеното барање.

VI. Декларирање на поедноставувањата (трошоци/надокнади)

30. Откако на увозникот ќе му се одобри поедноставено декларирање на трошоците од член 35 и 36 од ЦЗ, декларантот е обврзан да ги декларира следните податоци во царинската декларација.

- Во ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ (рубрика 44), во „Вид на документ“ внесува „5081“, а во „Повикување на документ“ го внесува референтниот број на Одобрението.
- Во Декларацијата за царинска вредност во соодветните полиња од рубриките „В.Дополнувања“ и „С.Одбитоци“ се внесуваат износите на елементите кои се додаваат или не се вклучуваат во царинската вредност, во апсолутен износ во валута во која е изразена цената на стоката во фактурата, пресметан за конкретниот трошок при конкретниот увоз. Така внесениот износ на трошоците се пресметува (додава или одзема) од царинската вредност. Ако податокот за додатоците или одбитоците се декларира на ниво на пратка (заглавие), истиот се однесува и сразмерно се дели на сите наменуванија. Ако се декларира само за конкретно наменување, тогаш се однесува само на тоа наменување.

Пример:

Во Одобрението за поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност е наведен паушален износ за ставка додатоци во износ од 10%. Во декларацијата за вредност не се внесува податок „10%“, туку е потребно прво да се пресмета колку е 10% од вистински платената цена или цената која треба да се плати за стоката и потоа се внесува соодветен податок (на пример: „104,26“ ако вистински платената цена или цената која треба да се плати за стоката е 1042,6). Исто така во Приложени Документи/Потврди (рубрика 44), во „Вид на документ“ се внесува „5081“, а во „Повикување на документ“ се внесува референтниот број на Одобрението.

31. Царинската декларација во која пресметката на давачките е извршена према царинската вредност утврдена на овој начин, ќе се смета за потполна, ќе биде конечно завршена и по наведените декларации нема да се вршат измени поврзани со обврските на увозникот за конкретните трошоци спрема



вршителот на услугата, освен во случаите предвидени со член 90 од Царинскиот закон.

VII. Активности после носење на одлуката

32. Ако подносителот на барањето забележи отстапување во поглед на просечните податоци и вистински платените надокнади, должен е веднаш писмено да ја извести Централната управа на Царинската управа (Служба за потекло и царинска вредност). Централната управа на Царинската управа, зависно од случајот, ќе ја измени или поништи предметната одлука.
33. Централната управа на Царинската управа може да го поништи даденото одобрение доколку било донесено врз основа на неточни или нецелосни информации и кога се исполнети условите од член 7-а од ЦЗ.
34. Централната управа на Царинската управа може да го укине или измени одобрението во случаи кога за еден или повеќе услови пропишани за издавање на одобрението дополнително се утврди дека не биле исполнети во моментот на издавање на одобрението или престанале да се исполнуваат откако одобрението било дадено, согласно член 7-6 од ЦЗ. Одобрението може да се укине доколку имателот на одобрението не исполни обврска наметната со одобрението.
35. Централната управа на Царинската управа е должна да го извести имателот на одобрението во случаите наведени во точка 33 и 34 од ова Упатство.


VIII. Чување на документи

36. Согласно член 17 од ЦЗ, лицето е должно да ги чува сите документи и други информации поврзани со предметната декларација најмалку пет години и да ја обезбеди нивната достапност на царинскиот орган во секој момент со цел царински проверки. Наведената одредба вклучува и обврска на чување на сета документација поврзана со декларирање врз основа на поедноставена постапка на декларирање на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз.



IX. Завршни одредби

37. Одговорни за спроведување на ова упатство се царинските службеници од надлежните царинарници и Службата за потекло и царинска вредност на стока.
38. Сите непосредни раководители се должни со ова упатство да ги запознаат вработените во организационата единица со која раководат.
39. Одговорни за вршење контрола на спроведувањето на ова упатство се раководителите на организационите единици надлежни за постапување.
40. Надлежни за предлагање на измени и дополнувања на ова упатство се помошник директорот на Секторот за царински систем и управниците на царинарниците.
41. Контрола на спроведување на одредбите на ова упатство може да вршат Одделението за внатрешна ревизија и Секторот за професионална одговорност во рамките на своите надлежности.
42. Секторот за царински систем, во соработка со Секторот за информатички и комуникациски технологии, е должен веднаш по потпишувањето на ова упатство, истото да го направи достапно до сите вработени во Царинската управа согласно Процедурата за депозитар на документација.
43. Секое постапување спротивно на одредбите на ова упатство ќе биде предмет на утврдување на дисциплинска одговорност.
44. Ова упатство стапува во сила на денот на негово донесување, а ќе се применува од 01.02.2026 година.



Директор
Борис Николовски

Бр. 01 - 000839/26 - 0001
Скопје, 08.01.2026 година 09-01-2026



Упатство за поедноставена постапка на декларирање на трошоци кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката при увоз

01.30.32.УП.060.01

Изработил: Ирина Нелковска

Одобрил: Драган Ивановски

Согласен: Митко Димитровски

По овластување бр. 04-055880/25-0002 од 13.08.2025 година

Обрасци:

- 01.30.32.УП.060.01-ОБ.01.01 Барање за одобрение за поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката
- 01.30.32.УП.060.01-ОБ.02.01 Одобрение за поедноставено утврдување на елементите кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката



Упатство за поедноставена постапка на декларирање на трошоци кои ја сочинуваат
царинската вредност на стоката при увоз

01.30.32.УП.060.01

Упатството го подготви:

Сектор за царински систем

Приматели:

Директор,
Заменик директор,
Советници на директорот,
Помошници директори на сектори,
Началници на независни одделенија
Управници на царинарници

Примерок доставен за:

Интерна употреба

Оригиналот се чува во:

Сектор за царински систем
Архива

Прилог 1

**Барање за одобрение за поедноставено утврдување на елементите
кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката
(член 76 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон)**

1. Барател (назив)	2. Царински орган каде е поднесено барањето
1(а). Единствен даночен број на барателот	2(а). Датум на поднесување на барањето
1(б). Адреса на подносителот на барањето Улица: Број: Место: Поштенски број:	1(в). Податоци за контакт на барателот Телефон: Е-маил:
1(г). Статус на овластен економски оператор (ОЕО): ☐ ДА, имаме статус на ОЕО број _____ ☐ НЕ, немаме статус на ОЕО ☐ Во постапка на добивање на статус на ОЕО	
3. Царински застапник	
3(а). Назив на царинскиот застапник	3(б). Име и презиме на лиценциран застапник
3(в). Адреса на царинскиот застапник Улица: Број: Место: Поштенски број:	3(г) Податоци за контакт на царинскиот застапник: Телефон: Е-маил:
4. Согласно член 76 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, а со цел утврдување на царинската вредност врз основа на методот на трансакциска вредност, поднесувам барање за поедноставена пресметка на следните елементи кои ја сочинуваат царинската вредност: ☐ Трошоци кои се додаваат на вистински платената цена или цената која треба да се плати согласно член 35 став (1) од Царинскиот закон и тоа трошокот за _____ (да се наведе трошокот, на пример: лиценци, помошни средства и сл.), согласно член 35 став (1) точка ____ под ____ (прецизно да се наведе соодветниот основ), ☐ Трошоци кои не се вклучуваат во вистински платената цена или цената која треба да се плати согласно член 36 од Царинскиот закон и тоа трошокот за _____ (да се наведе трошокот, на пример: трошоци за добивање на правото за репродукција на увезената стока во Република Северна Македонија, куповни провизии и сл.), согласно член 36 став 1 точка ____ (прецизно да се наведе соодветниот основ).	

5. Стока за која се поднесува барањето	
5(а). Опис на стоката, комерцијален назив, тарифна ознака	
5(б). Продавач/и на стоката Назив: Адреса:	
6. Податоци за давателот на лиценца или трето лице на кое се плаќа трошокот Назив: Адреса: Дали продавачот, купувачот и давателот на лиценца или трето лице се мешусебно поврзани ☐ ДА ☐ НЕ	
7. Податоци поврзани со трошокот	
7(а). Да се наведат сите документи кои се приложени, а кои се однесуваат на трансакцијата за која се утврдува царинската вредност поврзани со барањето (на пример: договор за купопродажба, договор за лиценца, договор за транспорт, податоци од сметководствена евиденција, предложена пресметка на просечниот износ на трошокот)	
8. Дополнителни информации	
9. Со потпишување на ова барање, подносителот ја прифаќа одговорноста за вистинитоста и потполноста на податоците наведени во ова барање или во било кој друг документ приложен кон ова барање	
10. Име и презиме: _____ Потпис: _____ Место и датум: _____ Број на прилози: _____	

**Одобрение за поедноставено утврдување на елементите
кои ја сочинуваат царинската вредност на стоката
(член 76 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон)**

1. Имател на одобрение (назив)	2. Број на одобрение
1(а). Единствен даночен број на барателот	2(а). Барање (број и датум)
1(б). Адреса на подносителот на барањето Улица: Број: Место: Поштенски број:	1(в). Податоци за контакт на барателот Телефон: Е-маил:
1(г). Статус на овластен економски оператор (ОЕО): ☐ ДА, ОЕО број _____ ☐ НЕ	
3. Царински застапник	
3(а). Назив на царинскиот застапник	3(б). Име и презиме на лиценциран застапник
3(в). Адреса на царинскиот застапник Улица: Број: Место: Поштенски број:	3(г) Податоци за контакт на царинскиот застапник: Телефон: Е-маил:
3(д) ☐ Имателот на одобрение не определил царински застапник согласно член 5 од Царинскиот закон	
4. Согласно член 76 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон и ☐ член 35 став (1) точка ____ под ____ од Царинскиот закон (да се наведе основот) Опис: _____ (вид на трошок) ☐ член 36 став (1) точка ____ од Царинскиот закон (да се наведе основот) Опис: _____ (вид на трошок) Одобрено е утврдување на погоренаведените трошоци кои ја сочинуваат царинската вредност врз основа на соодветни и специфични критериуми на начин наведен во ова одобрение.	

5. Рок на важење на одобрението

☐ Одобрението важи од _____. _____. _____ до _____. _____. _____ година.

Доколку настане измена на било која околност поврзана со купопродажбата и/или трошоците, имателот на одобрение/декларантот е обврзан без одлагање да ја извести Централната управа на Царинската управа и да не користи поедноставена постапка за утврдување на царинската вредност се до добивање на одговор од Централната управа на Царинската управа.

Напомени поврзани со периодот на важност на одобрението (доколку постојат):

6. Стока за која се поднесува барањето

5(а). Опис на стоката, комерцијален назив, тарифна ознака

5(б). Продавач/и на стоката

Назив:

Адреса:

7. Податоци за давателот на лиценца или трето лице на кое се плаќа трошокот

Назив:

Адреса:

Дали продавачот, купувачот и давателот на лиценца или трето лице се меѓусебно поврзани ☐ ДА ☐ НЕ

8. Податоци поврзани со трошокот

8(а). Пресметката е направена врз основа на (EXW цена, FOB цена...)

8(б). Формула за пресметка на трошоците кои ја сочинуваат царинската вредност со повикување на основот од Царинскиот закон:

8(в). Резултат од пресметка:

☐ Елементи кои се додаваат на вистински платената цена или цената која треба да се плати

Износ кој треба да се додаде по единица (на пример по километар) спрема договорот: _____

Валута: _____

Процент (%):

☐ Елементи кои не се вклучуваат во царинската вредност		
Износ кој треба да се одбие по единица (на пример по километар) спрема договорот: _____ Валута: _____		Процент (%): _____
9. Дополнителни информации		
10. Обврски на имателот на одобрение		
10(а). Имателот на одобрение е обврзан дека ќе ги почитува сите обврски од ова одобрение 10(б). Имателот на одобрение без одлагање ќе ја извести Централната управа на Царинската управа, доколку се појави било каков настан по издавање на ова одобрение, а кој би можел да има влијание на неговото користење или содржина 10(в). Останати обврски на имателот на одобрение (на пример: сметководствена евиденција на начин опишан во ова одобрение):		
11. Декларираната царинска вредност согласно условите наведени во ова одобрение не се смета за привремена во смисла на член 170 од Уредбата за спроведување на царинскиот закон		
12. Одобрението го заменува претходно издаденото одобрение		
12(а). Број на одобрение		12(б). Датум
13.		
Место Датум	Печат	Име и презиме: Потпис:

